

# Настани

Обновено во 13:51

Барај...

 вести  речник  архива

Вести	Спорт	Магазин	Најнови вести	Извори	News	Tweets	Статуси	НАСТАНИ	Филм
МАКЕДОНИЈА	СКОПЈЕ	ТЕТОВО	ОХРИД	БИТОЛА	ПРИЛЕП	ВЕЛЕС	КУМАНОВО	ШТИП	СТРУМИЦА

DEC  
12

## Ноќен живот, дроги и намалување на штети - Панел дискусија

Hosted by: [Healthy Options Project Skopje](#)Tuesday, Dec 12 at 18:00h - 20:00h  
Already startedPublic Room  
50 Divizija 22, 1000 Skopje

### GUESTS

258	90	97
interested	going	invited

### Details

Рекреативно/повремено користење на дроги е популарна социо-културна практика, особено во контекст на музички настани и ноќен живот, помеѓу сите генерации па така и помеѓу младите луѓе.

Новите трендови на употреба на дроги (легални и илегалани), мешање на различни видови дроги како и појавувањето на нови психоактивни супстанции и користењето на дроги секогаш со себе носи и ризици, па поради тоа дополнителни мерки на претпазливост се потребни што од корисничка така и од страна на организаторите на настаните.

Во светот постојат бројни стратегии за намалување на ризиците асоцирани со рекреативната употреба на дроги, кои кај нас се слабо развиени.

Оваа панел дискусија има за цел презентирање на актуелни трендови и искуства поврзани со потребата, бенефитите и предизвиците при спроведување на стратегии за намалување на штети во рамки на ноќен живот и музички настани. Панелистите ќе разговараат за улогата на учесниците на настани, организаторите на настани и организации кои спроведуваат практики за намалување на штети, а се со цел подигање на нивото информираност, едуцираност како и на безбедност на настаните во услови кога се користат дроги. Посебен акцент ќе биде ставен на практични примери од регионот и од Европа.

Модератор: Давор Смиланов - Доктор по општа медицина, долгогодишен член и соработник во ХОПС, едукатор и автор.

Панелисти:  
Мирко Попов (ПМГ Рекордингс)

Катерина Евго (Пасворд Продукција)

Наташа Бошкова (Правник)

Михаил Солаков (Oak Tales)

По дискусијата следува дружба во Јавна соба.

**НЕ ПРОПУШТАЈТЕ!**  
**10% ПОПУСТ НА**  
**СИТЕ БЕКО**  
**ВГРАДНИ АПАРАТИ**  
**ЗА ДОМАЌИНСТВО**  
**И МАШИНИ ЗА САДОВИ**

[ВИДИ ПОНУДА](#)

Изборот и позициите на вестите на TIME.mk се одредуваат автоматски со компјутерска програма. Прикажаното време, или датум, се однесува на моментот кога веста била внесена или освежена во TIME.mk. TIME.mk не презема никаква одговорност за веродостојноста на преземените информации.

